




Приказната на системот за следење



Потребни се само неколку минути

Во пилот фазата ќе вклучиме 3.000 матуранти и лица кои завршиле обуки за возрасни (како баратели на работа). Внесувањето на потребните податоци ќе ви одземе само по неколку минути два пати во текот на 6 месеци. Не е тешко, ниту пак одзема многу време. Од друга страна, точните и корисните податоци кои ќе ги внесете ќе бидат исклучително важни во обидот да ги подобриме квалитетот на стручното образование и обука, што ќе биде од полза за сите граѓани во земјата.

Системот за следење има за цел да придонесе во напорите сите ученици да најдат работа.

Регистрацијата е ЕДНОСТАВНА, ЛЕСНА И БРЗА:

Следете го линкот
<http://anketi.mon.gov.mk/>
или скенирајте го QR кодот



Сите лични податоци се заштитени
во согласност со законодавството.



Република Северна Македонија
Министерство за образование и наука



Република Северна Македонија
Министерство за труд и социјална политика



Република Северна Македонија
Министерство за финансии



АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Проектот е финансиран од Европската унија



Публикацијата е финансиски поддржана од Европската унија. Содржината на оваа публикација е одговорност единствено на WEGlobal и на ниту еден начин не ги отсликува гледиштата на Европската унија.



Проектот го спроведува WEGlobal и неговите партнери од конзорциумот.

Бери спасителот на луѓе (Barry der Menschenretter) е куче од расата **Бернардинец**, познат во целиот свет, бидејќи нашиот Бери ги спасил животите на повеќе од 40 луѓе на Алпите во Швајцарија и Италија. Приказната за Бери е едноставна, но полна со внимание, хуманост и грижливост. Секогаш кога храбриот Бери ќе добиел задача да ги пронајде загубените планинари, не само што ги наоѓал, туку со себе носел храна и лекови за да пружи нова шанса во животот. А доброто куче Бери не е само мит. Всушност овој спасител на луѓе живеел во периодот од 1800 до 1813 година. Во природонаучниот музеј во Берн дури има и изложба посветена на него.

Зошто е важна оваа приказна? Важна е бидејќи е паралела за начинот на кој функционира системот за следење што го подготви нашиот проект. Целта на системот за следење е да открие колку се успешни учениците во нивните кариери. Постоечкиот образовен систем треба да обезбеди соодветно и применливо знаење и вештини. Квалитетното образование и обуците треба на учениците да им дадат знаења и вештини што ќе им помогнат брзо и лесно да најдат работа.

Што е целта?


Задачата на системот за следење, слично како и задачата на Бери, е да утврди колку добро напредуваат завршените ученици со стекнатото знаење. Доколку поради која било причина им треба помош системот за следење ги наоѓа и им помага, на пример, преку програмата на ЕУ „Гаранцијата за млади“. Дополнително, системот за следење обезбедува информации за надлежните институции поврзани со успешноста на завршените ученици на пазарот на трудот, како и повратни информации за квалитетот на стручното образование и обука.



Доколку компаниите ве бараат, доколку сметаат дека сте добро подготвени за работата, тоа секако е знак дека сте се стекнале со добро образование и/или обука. Доколку пак нема потреба од вас на пазарот, тогаш тоа е знак дека нешто не било во ред и треба да утврдиме што е тоа. Сепак, образованието и обуките се основа за успешната кариера.

Да сработиме

Низ учење



Make it Work

EU for Youth







Како:

Помогнете ни, за да ви помогнеме?

Системот има функција да ги следи и собира информациите за кариерите и работниот век на учениците што завршиле училиште. Паметната апликација која е лесна за користење овозможува едноставна регистрација со само неколку податоци за вашите контакти. Откако сте се регистрирале во системот за следење треба да дадете информација за моменталниот работен ангажман: особено е важна вашата работната позиција (доколку не сте го продолжиле своето образование и доколку сте вработени).

Овие податоци ќе ни помогнат да процениме дали образованието и обуката што сте го добиле навистина ве подготвиле за успешна кариера, односно:

-  Дали профилот на вештините што ги применувате во тековниот работен ангажман се поврзани со профилот на образование што сте го добиле;
-  Колку долго ви требало да најдете работа;
-  Каква дополнителна помош ви требала да најдете работа или
-  Каква дополнителна обука или стажирање ви е потребна за да најдете работа